



Политичка партија ЛЕВИЦА
ул. „Мирослав Крлежа“ бр. 20-1/12; општина Центар – 1000 Скопје
Трансакциска с-ка: 300000004515386 – Комерцијална банка
ЕДБ: 4044016512070 | ЕМБС: 7108192
www.levica.mk | contact@levica.mk | тел. 075/885-645



ИТНО!

Д О: ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ КОРУПЦИЈА

бул. „Пресвета Богородица“ бр. 3 – 1000 Скопје
www.dksk.mk | contact@dksk.org.mk
тел. 070/342-967

О Д: ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА ЛЕВИЦА

ул. „Мирослав Крлежа“ бр. 20/1-12 – Општина Центар, 1000 Скопје
ЕМБС: 7108192 | ЕДБ: 4044016512070
Трансакциска с-ка: 300000004515386 – Комерцијална банка
www.levica.mk | contact@levica.mk | тел. 075/885-645

Врз основа на член 93, став 1 од *Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси* (Сл. весник на РМ бр. 12/2019); и на чл. 3, ст. 1 од *Законот за постапување по претставки и предлози* (Сл. весник на РМ бр. 82/2008 и 56/09, 13/13, 156/15, 193/15), а имајќи го во предвид јавниот интерес, ја поднесуваме оваа наша

ПРЕТСТАВКА ЗА ПОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ИМОТНАТА СОСТОЈБА

ПРОТИВ: СТЕВО КРСТЕВСКИ – Директор на Фондот за здравствено осигурување

ЗАТОВАШТО:

Владата на РМ, на ден 3 ноември 2020 година, го именувала пријавениот за вршител на должноста – **В.Д. Директор** на Фондот за здравствено осигурување на РМ.

ДОКАЗ 1: *Записник од 17-та седница на Владата на РМ – Точка 54, потточка 3.1 (од 03.11.2020 год.)*

Согласно јавно објавениот **Анкетен лист** на пријавениот, како именуван функционер, истиот поседува:

- Недвижен имот: куќа во вредност од 6.000.000 денари;
- Недвижен имот: стан во вредност од 3.000.000 ден.;
- Банкарски депозити: удели во вредност од 310.000 ден.;
- Банкарски депозити: девизни депозити 100.000 евра;
- Банкарски депозити: денарска платена картичка 500.000 ден.



Дополнително, а видно од истиот анкетен лист, неговиот **брачен другар**, поточно сопругата, поседува:

- Недвижен имот: стан во вредност од 1.100.000 ден.;
- Недвижен имот: стан во вредност од 2.460.000 ден.;
- Подвижен имот: патничко моторно возило во вредност од 670.000 ден.;
- Банкарски депозити: девизен депозит 30.000 ЕУР.

ДОКАЗ 2: *Детален преглед на податоците од Анкетниот лист за имотната состојба на пријавениот*

Вака прикажаната вредност на имотната состојба на пријавениот претставува основано сомневање дека наведениот имот е **несразмерно зголемен** во рекордно кратко време во споредба со редовните примања на пријавениот или примањата на неговиот брачен другар! Особено имотот стекнат во период по одржаните Парламентарни избори во декември 2016, а дел од пријавениот имот е стекнат и во период кога пријавениот ја извршува функцијата – директор на ФЗОМ, период во кој пријавениот заради својата положба во извршната власт и статусот кој истиот го ужива во политичката партија на која и беше доделен мандатот за состав на Владата на РМ, имал можност, преку искористување на својата положба, да влијае на зголемувањето на својата имотна состојба и имотната состојба на неговиот брачен другар.

Заради целосно и правилно утврдување на фактичката состојба, т.е. проверка на вистинитоста на податоците внесени во изјавата за имотната состојба и интересите и докажување на евентуално *незаконско богатење* на пријавениот, ДКСК како надлежен орган е должна да поведе **постапка за испитување на потеклото на имот** и да го повика пријавениот да достави податоци за основот за стекнување на имотот.

Согледувајќи ја имотната состојба на брачниот другар на пријавениот стекната во рекордно кратко време, се добива **основан сомнеж** дека намерата на пријавениот во конкретниов случај е да го прикрие потеклото на својот имот поради што префрлил имот на име на својот брачен другар овозможувајќи и на истата да се стекне со значителен имот чијашто вредност неколкукратно ги надминува редовните месечни примања на пријавениот. Поради тоа од ДКСК бараме, да иницира покренување и на постапка за испитување на основот на стекнување на имотот и на брачниот другар на пријавениот.

Дополнително, доколку во евентуално поведената постапка, за испитување на имотот имотната состојба на пријавениот и постапка за испитување на основот на стекнување на имотот на брачниот другар на пријавениот, се потврдат нашите сомневања дека имотот не е стекнат како резултат на примања на пријавениот што се пријавени и оданочени, туку дека истиот е стекнат преку нелегални и криминални активности – тогаш од ДКСК бараме да поднесе **иницијатива за**



покренување кривична постапка до надлежното Основно јавно обвинителство против пријавениот и против неговиот брачен другар.

Предвид погоре изнесеното, а поради постоење поголем степен на извесно и **основано сомневање** дека во конкретниов случај постои *несразмерно зголемување на имотот на пријавениот и на неговиот брачен другар во споредба со редовните примања на пријавениот*, до Вас – како надлежен антикорупциски орган – ја доставуваме оваа издржана претставка, со полна верба дека ќе постапите по истата bona fide и согласно Вашите должности и надлежности, предвидени со Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси, како *lex specialis*, истата понатаму ќе ја процесуирате, а нас – како подносител повратно писмено ќе нè известите.

Сметаме дека во целост се исполнети сите законски услови за иницирање на постапка за утврдување одговорност пред надлежните органи на пријавениот – па за таа цел, во прилог Ви доставуваме и **Листа со предлог-докази**, нумерирани според редните броеви дадени погоре во текстот.

П р и л о з и: Листа на материјални/писмени докази
(онака како што се нумерирани во текстот)

Скопје
8.XII.2021

П о д н о с и т е л :
ПП ЛЕВИЦА
Застапник по закон:
проф. д-р Димитар Анасиев –
[Пратеник во Собранието на РМ]